



# ПРОЕКТ МЕНАЏМЕНТ КОНФЕРЕНЦИЈА



Градежен Факултет – Скопје во соработка со АД ЕуроКомпјутер Системс – ЕЦС Скопје и SKILLS Бугарија ве покануваат на првата конференција за Проектен менаџмент наменета за градежните компании.

Проект-менаџмент во денешно време е најбарана бизнис вештина која се преминува во различни бизнис области и професии како градежништво, ИТ, финансии, телеком, производство итн.

Проектите се важни за успехот на секој вид организација. Проектите претставуваат активности од кои се добиваат нови или изменети производи, услуги, опкружување, процеси и организација. Проектите ја зголемуваат продажбата, го зголемуваат задоволството на коминентите, ги намалуваат трошоците, ја подобруваат работната средина и резултираат со други придобивки.

Програмата на оваа работилница ќе ви помогне во надминување на лошите проектни резултати како што се неисполнувањето на задачите, прекумерното трошење финансии и задоцнувањата. Во текот на обуката, учесниците ќе работат на реален проект, а оние кои се во можност по завршување на обуката проектот ќе го реализираат во својата организација со менторство на нашите фасилитатори.

Со помош на оваа работилница ќе стекнете знаење како да ги усовершите алатките за планирање, менаџмент-техниките и вештините на меѓучовечките односи, кои понатаму ќе ви овозможат успешни проекти. Со научените специфични принципи ќе можете секогаш да ги завршувате проектите на време, согласно предвидениот буџет и спецификациите.

Конференцијата ќе се одржи во просториите на **Градежен Факултет - Скопје**, Амфитеатар 1, на **31 Мај 2012** година со времетраење од **6 ефективни часови**. Секој учесник ќе добие Сертификат и материјали од работилницата.

## Регистрирање:

Ве молиме пратете ја пополнете **ПРИЈАВА** на **...@fce.ukim.edu.mk** или по факс на **389 2 3118-834**.

За повеќе информации јавете се на **389 2 3116-066**.

Ве очекуваме.

**Пријавувањето е во тек!**

**Бројот на учесници е ограничен, затоа побрзајте!**

**Место:** Градежен Факултет – Скопје, Амфитеатар 1

**Термин:** 31 Мај 2012

**Времетраење:** 6 часа

### Презентери:

- Jimmy Char, PMP, SKILLS

- Стефан Малиновски, SKILLS

- Милорад Јовановски, Декан на ГФ

**Котизација:** 100 ЕУР

### Учесниците добиваат:

- Сертификат

- Материјали од работилницата

## Цели на конференцијата

Конференцијата за Проект-менаџмент има цел менаџерите, проект-менаџерите и раководителите да ги подготви за поефикасно водење на проекти и водење на бизнисот, како и за постигнување високо ниво на продуктивност.

## Кој треба да присуствува?

- Директори;
- Консултанти;
- Проект менаџери;
- Луѓе кои се вклучени во управување со проекти во област на градежништво;
- Луѓе заинтересирани да ги разберат основите на управувањето со проекти.